

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на ПроКредит Банка АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ПроКредит Банка АД Скопје („Банката“), како што се прикажани на страните од 1 до 147, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2019 година и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во капиталот и резервите и извештајот за паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Банката на 31 декември 2019 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Банката за годината завршена на 31 декември 2018 година беа ревидирани од друг ревизор, којшто искажа мнение без резерва за финансиските извештаи на 18 март 2019 година.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Банката изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Банката, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Банката и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Банката, на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Банката која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Банката, којшто беше одобрен од Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година.

Скопје, 29 април 2020 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



Финансиски
извештаи

Прокредит Банка АД Скопје


Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Приходи од камата	891.646	878.023
Расходи за камата	(328.098)	(265.315)
Нето-приходи / (расходи) од камата	563.548	612.708
Приходи од провизии и надомести	322.227	322.614
Расходи за провизии и надомести	(106.384)	(90.573)
Нето-приходи / (расходи) од провизии и надомести	215.843	232.041
Нето-приходи од тргување	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-
евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	80.435	59.950
Останати приходи од дејноста	17.744	26.198
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	(123.428)	(143.617)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа	1.233	5.305
Трошоци за вработените	(200.279)	(191.067)
Амортизација	(52.896)	(60.209)
Останати расходи од дејноста	(340.234)	(338.115)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	161.966	203.194
Данок на добивка	(17.037)	(20.800)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	144.929	182.394
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	144.929	182.394
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на	-	-
Акционерите на банката	-	-
Неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција	49	62
Основна заработка по акција (во денари)	49	62
Разводната заработка по акција (во денари)	49	62

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година и во нивно име потпишани од:

Јованка Јолеска-Поповска
Генерален директор



Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор




Прокредит Банка АД Скопје


Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Добивка/(загуба) за финансиската година Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување) Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување) Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба	144.929	182.394
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба	406	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	406	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување) Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања	(23.277)	(23.512)
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината	2.714	12.440
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех	(25.991)	(35.952)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	(23.277)	(23.512)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот	(22.871)	(23.512)
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	122.058	158.882

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година и во нивно име потпишани од:

Јованка Јолеска-Поповска
Генерален директор



Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Прокредит Банка АД Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Биланс на состојба на ден 31 декември 2019 година

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Актива:		
Парични средства и парични еквиваленти	18 6.061.683	6.988.285
Средства за тргување	19 -	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1 12.472	16.515
Кредити на и побарувања од други коминтенти	22.2 22.796.388	20.137.930
Вложувања во хартии од вредност	23 438.562	100.372
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат по "методот главнина")	24 -	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1 3.115	8.600
Останати побарувања	25 144.162	133.616
Заложени средства	26 -	-
Превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	27 71.789	120.274
Нематеријални средства	28 4.890	6.448
Недвижности и опрема	29 725.780	793.124
Одложени даночни средства	30.2 -	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31 -	-
Вкупна Актива	30.258.841	28.305.164
Обврски:		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви во почетното признавање	33 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21 -	-
Депозити на банки	34.1 589.224	1.056.362
Депозити на други коминтенти	34.2 19.928.149	19.037.096
Издадени должнички хартии од вредност	35 -	-
Обврски по кредити	36 6.210.877	4.814.017
Субординирани обврски	37 627.150	504.041
Посебна резерва и резервирања	38 36.660	32.488
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1 -	-
Одложени даночни обврски	30.2 -	-
Останати обврски	39 133.284	132.882
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31 -	-
Вкупно обврски	27.525.344	25.576.886

Прокредит Банка АД Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Биланс на состојба на ден 31 декември 2019 година (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Капитал и резерви		
40		
Запишан капитал	908.713	908.713
Премии од акции	74.633	74.633
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	73.520	96.390
Останати резерви	90.870	90.870
Задржана добивка	1.585.761	1.557.672
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	2.733.497	2.728.278
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	2.733.497	2.728.278
Вкупно обврски и капитал и резерви	30.258.841	28.305.164
Потенцијални обврски	42 4.130.163	3.781.222
Потенцијални средства	42 307.428	467.362

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година и во нивно име потпишани од:

Јованка Јолеска-Поповска
Генерален директор



Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор




во илјади денари

На 31 декември 2018/1 януари 2019,
коригирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за
финансиската година
Добивка/(загуба) за финансиската
година

Останати добивки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех

Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

должнички инструменти

- нереализирани промени во објективната вредност (нето)
- реализирани промени во објективната вредност (нето),

префрлени во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

сопственички инструменти

- нереализирани промени во објективната вредност (нето)
- реализирани промени во објективната вредност (нето),

префрлени во Останати резерви

Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови

Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење

Курсни разлики од вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот

Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот

Вкупно сопствената добивка/(загуба) за финансиската година

Капитал				Ревалоризациони резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства за продажба	Ревалоризациска резерва за средства за преземени за ненаплаќени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
908.713	74.633	-	-	-	96.390	-	-	-	90.870	-	-	182.394	1.375.278	-	2.728.278	-	2.728.278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908.713	74.633	-	-	-	96.390	-	-	-	90.870	-	-	182.394	1.375.278	-	2.728.278	-	2.728.278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.929	-	-	144.929	-	144.929
-	-	-	-	-	(23.276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.276)	-	(23.276)
-	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	-	406
-	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	-	406
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	406	(23.276)	-	-	-	-	-	-	144.929	-	-	122.059	-	122.059
-	-	-	-	406	(23.276)	-	-	-	-	-	-	144.929	-	-	122.059	-	122.059

[illegible][illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(23.512)	-	-	-	-	-	-	182.394	-	-	158.882	-	158.882
-	-	-	-	-	(23.512)	-	-	-	-	-	-	182.394	-	-	158.882	-	158.882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(292.880)	292.880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(292.880)	292.880	-	-	-	-
908.713	74.633	-	-	-	96.390	-	-	-	-	90.870	-	182.394	1.375.278	-	2.728.278	-	2.728.278

Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор



Прокредит Банка АД Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Паричен тек од основната дејност		
Добивка пред оданочување	161.966	203.194
Коригирана за:		
Неконтролирано учество вклучено во билансот на успех *	-	-
Амортизација на:		
нематеријални средства	2.511	2.212
недвижности и опрема	50.385	57.997
Капитална добика од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижност и опрема	(1.936)	(1.613)
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	(6.390)	(16.296)
Капитална загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	883	-
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	480	4.275
Приходи од камата	(891.646)	(878.023)
Расходи за камата	328.098	265.315
Нето-приходи од тргување	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-
дополнителна исправка на вредноста	631.485	823.078
ослободена исправка на вредноста	(508.057)	(685.345)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа	-	-
дополнителни загуби поради оштетување	24.759	30.647
ослободени загуби поради оштетување	(25.991)	(35.952)
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	26.072	19.628
ослободени резервирања	(20.102)	(13.970)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	(670)	-
Останати корекции	893.189	881.458
Наплатени камати	(330.684)	(295.653)
Платени камати		
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	334.352	360.952
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(121.665)	(10.510)
Кредити на и побарувања од други коминтенти	(2.783.265)	(2.575.013)
Заложени средства	-	-
Превземени средства по основ на ненаплатени побарувања	55.628	58.757
Задолжителна резерва во странска валута	50.896	(136.557)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	6.492	4.689
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Зголемување/(намалување) на деловните обврски	-	-
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(464.813)	585.849
Депозити на други коминтенти	889.672	3.670.283
Останати обврски	(41.303)	(87.827)

Прокредит Банка АД Скопје


Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември (продолжува)


Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(2.408.358)	(1.870.623)
(Платен)/поврат на данок на добивка	(11.553)	(38.567)
Нето паричен тек од основната дејност	(2.419.911)	1.832.056
Паричен тек од инвестиционата дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(439.410)	(100.372)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	101.220	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(283)	(2.864)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	(17.282)	-
(Набавка на недвижности и опрема)	35.295	(11.486)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	-	1.613
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(320.460)	(113.109)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	(892.857)	(697.224)
(Отплата на обврските по кредити)	2.291.143	1.764.881
Зголемување на обврските по кредити	-	-
(Отплата на издадените субординирани обврски)	123.323	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	(116.840)	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	1.404.769	1.067.657
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	8	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1.001.242)	2.786.604
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	6.156.237	3.369.633
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	5.154.995	6.156.237

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2020 година и во нивно име потпишани од:

Јованка Јолеска-Поповска
Генерален директор



Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор




Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи